

# ДУИ ВО СУ НАДВОРЕ

Кампањата е во полн ек. Патешствија низ државата, развеани партиски знамиња, симболи на туѓи држави, кренати раце, остри настани, зголемен адреналин, пејачи кои ги бодрат народните маси и преку песна ги повикуваат да гласаат за партијата која ги плаќа... Тоа е македонската изборна слика. Единствена добра работа која се случува се скратените временски рокови за изборно претставување на коалициите и на самостојните партиски субјекти, кои се тркаат во овој гласачки циклус. Барем граѓаните ќе немаат продолжен рок за депресивни и нервозни моменти пред телевизиските екрани. Колку побрзо заврши целата политичка драматургија, толку подобро за психичкиот мир на обичните.

Но, во партиската агенда на учесниците се препознава набиен нагон за добивање на позициите. Скратеното време на кампањата, истовремено не значи и скратени маки. Тоа претставува ризик за истрчување во некои работи.

Обично кога времето е кратко, постојат бројни индиции дека можат да се направат многу непромислени потези, да се истресат многу нешта, кои утре ќе бидат опасни за политичката клима во општеството.

Дел од актерите за партиципација во новата собраниска структура веќе почнаа да создаваат затегнати односи, кои само ѝ штетат на македонската европерспектива. Заканите за дестабилизација, доколку не се почитувала волјата на албанските гласачи, најавите за федерализација и други слични испади, секогаш се главните поенти на кои играат албанските партии. Националистичко-шовинистичката задоеност на многу такви политиканти создава длабок јаз меѓу македонскиот народ и албанската етничка заедница. Структурите кои форсираат такви проекти во никој случај не смеат да бидат дел од новото општествено уредување. И по две години некои не научија да го толкуваат македонскиот Устав и покрај тоа што е скроен по нивен аршин.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Состојбите во македонскиот политички блок се многу појасни од оние во албанскиот. Додека коалицијата предводена од Никола Груевски како главна цел си има поставено обезбедување 61 пратеник во македонското Собрание, албанските партии водат жестока кампања со различни проценти за победа во нивните средини. Ахмети и Тачи се впуштија во беспощадна борба за освојување на албанските гласови. Нивната реторичка стратегија е застрашувачка не само за Албанците како нивен електорат, туку и за државата, бидејќи се препознава обид за уривање на уставните и на безбедносните постулати врз кои почива Македонија. Жедта за власт не ги избира средствата со кои се служат партиските номенклатури. Дали тоа ќе предизвика нестабилност, дали тоа ќе го продлабочи јазот меѓу етникумите е сосема небитно за нивните раководства. Доколку тоа им беше битно, се разбира, немаше да ни се случи ниту 2001 година.

Важно е да се застане на кормилото

на државните институции. Во спротивно, предвидуваат распаѓање на македонската унитарна државност, прогнозираат напнати состојби, кои би резултирале и со инциденти на етничка основа. Со еден збор, ни навестуваат нова безбедносна драма со далеку поопасни последици од оние пред седум години. Е, зарем тоа е изборна платформа на еден политички субјект, зарем тоа е изборно претставување пред своите членови и симпатизери. Наместо за прогрес, форсираат регрес. Тие националистички интересни групи на голема врата се обидуваат да создадат основа за ревизија на охридскиот Договор и на македонскиот Устав на штета на државата Македонија. Жалат за тоа што нивниот традиционален партнер за коалицирање сега се наоѓа во најдлабока политичка криза од осамостојувањето на Македонија, па тешко дека во блиска иднина може да допре до власта.

Од друга страна, пак, водечката коалиција во македонскиот корпус размислува за продолжување на соработката со другата албанска партија, за која има



"Не само што се надевам, туку сигурен сум дека нема да се повтори грешката од 2006 година кога не беше почитуван гласот на албанскиот народ во Македонија. Доколку по втор пат се случи истата грешка, тогаш ќе биде јасно дека изборите во Македонија не постојат за Албанецот. Тогаш Албанецот мора да бара друг начин за организирање на разни политички форми. И зошто да не изјавам дека тогаш во Македонија треба да постои федерализација... Ние знаеме зошто Груевски коалицира со уште 19 помали политички партии, повеќето од различна етничка припадност. Тој го прави ова за да манипулира со Баденер. Со оваа коалиција ВМРО-ДПМНЕ може да освои и 61 пратеник, па не мора да прави коалиција по изборите. Но, едно да е јасно. Никола Груевски и да добие 80 пратеници нема да може да ја стабилизира државата без да се почитува гласот на Албанците во Македонија. Блокот на ВМРО-ДПМНЕ е мобилизиран за што повеќе да обезбедат пратеници, па составувањето на владата да не зависи од Албанците. Но, тие можат само да сонуваат за такво нешто. Секоја работа што ќе се случува во Македонија ќе зависи од нас, исто како што во иднина државата ќе зависи од Албанците".

*Изет Меџити*

# ДИР СО АМЕРИКАНСКАТА ШНА ПОЛИТИКА



ПРЕГОВОРИТЕ ЗА КОАЛИЦИЈА ВО 2006 ГОДИНА  
ПРОПАДНАА... ЌЕ ИМА ЛИ НОВИ ВО ЈУНИ?

помало расположение во албанските средини. Тоа ги иритира некогашните војни од ДУИ, па прават планови со кои ќе се смени практиката македонската победничка партија да го избира својот партнер од албанскиот блок. Ахмети и неговите политички соборци веќе подолго време се обидуваат да наметнат друг, би рекле, федерален изборен пристап при формирањето на постизборните меѓуетнички коалиции.

Неспорно, станува збор за увертира во политичката федерализација на Република Македонија. Тоа е проектот кој е почнат од страна на ОНА уште во 2001 година, но поради неостварливоста во тоа време, сега бараат други начини и модалитети за да дојдат до целта. Смешни се нивните тврдења дека за тоа постои основа во постојниот Устав, бидејќи на ниту едно место не може да се најде ниту една буква која би водела во насока на нивните заложби дека секоја идна македонска влада треба да се формира од победничките партии во македонскиот и во албанскиот корпус.

## НЕПРИРОДНИТЕ КОАЛИЦИИ - ПОГРЕШЕН РЕЦЕПТ

Најгласен во обидите да се промени политичката практика во македонското постизборие е Иџет Меџити, еден од првите луѓе на ДУИ, кој уште од првиот ден од преземањето на градоначалничката функција почна да ги мати водите во многу сегменти. Покрај локал-

ната функција која ја има, "типчето" од Чаир премногу милува да се занимава и со проекти од високата, па и од меѓународната политика. Речиси секој чекор кој досега го има преземено и направено, почнувајќи со незаконското поставување на албанските знамиња во левиот дел од Скопје само за инает на извршната власт, преку нелегалното преадаптирање на еден објект во спомен-куќа на ОНА и на албанскиот експанзионизам, па до најновите мегаломански закани за федерализација, е потег кој не заслужува само критика и осуда, туку и законски прогон. Најавите за дестабилизација на Македонија, доколку не се почитувал гласот на Албанците во Македонија, се предзнак на непомирливоста на "онанистите" дека нема да се согласат со уште еден пратенички мандат во опозиција. Одат докрај за запоседнување на фотелјите и по цена на војна? Ашколсун.

Но, со кого ќе коалицираат? Нивниот природен сојузник со социјалдемократски предзнак се мачи за достоинство опстојување на политичката сцена. Од друга страна, пак, нивното коалицирање со движењето на ВМРО-ДПМНЕ не би донело никакви резултати, од проста причина што немаат никакви, ниту програмски, ниту идеолошки допирни точки. Досега Македонија неколку пати формираше неприродни коалиции и тоа се покажа како многу погрешен и нестратешки чекор. Потребно ли е повторно да се прават истите грешки?

Македонија нема повеќе време за експерименти. Додека ние се испробуваме секој со секого во соработката, Ев-



За да се распадне една држава, за да добие федеративен или конфедеративен облик, неизбежно е за тоа да постои расположение во западниот дел од меѓународната заедница. Таков голем проект не поминал без стратешки документ изготвен од некоја моќна разузнавачка служба. Доколку Македонија го потпиша Договорот за билатерална соработка со САД кој, меѓу другото, се однесува и на безбедноста, стабилноста и унитарноста на Македонија во наредниот период, тогаш реторичката екскурзија на локалните шерифи на ДУИ носи само ризик, таквите визионерско-фантазерски типови да се најдат на новиот освежен црн список на САД. Заканите на "онанистите" за поделба на Македонија по етнички линии е во спротивност на американската стратегија за зајакнување на државата во сите параметри. Грците навидум ја победија Бушовата стратегија во Букурешт, но долгорочно се катастрофални губитници. Веројатно Ахмети и неговите блиски нема да бидат, исто така, наивни да се испробаат да го победат Буш.

ропа ќе крене раце од нас и од нашите реформи, кои никогаш докрај не ги спроведовме. Едноставно нашиот дух ќе замре во ерата на нашата вечна транзиција.